

Дел 16

Образец за декларација/ Model declaration

Декларација од увозникот за коски и производи од коски (со исклучок на коскено брашно), рогови и производи од рогови (со исклучок на брашно од рогови) и копита и производи од копита (со исклучок на брашно од копита) наменети за друга употреба освен за материјал за храна за животни, органски ѓубрива или потхранувачи на почва за испорака во Република Македонија (РМ)/Declaration by the importer of bones and bone products (excluding bone meal), horns and horn products (excluding horn meal) and hooves and hoof products (excluding hoof meal) intended for use other than as feed material, organic fertilisers or soil improvers for dispatch to the Republic of Macedonia (RM)

Забелешка за увозникот: Оваа декларација е само за ветеринарни цели и мора да ја придружува пратката до нејзиното пристигнување до ветеринарното инспекциско место на влез, за проверка./Note for the importer: This declaration is only for veterinary purposes and has to accompany the consignment until it reaches the border inspection post.

Јас, долупотпишаниот, изјавувам дека следните производи (1):
/I, the undersigned, declare that the following products (1):

- (a) коски и производи од коски (со исклучок на коскено брашно);
/ bones and bone products (excluding bone meal);
- (b) рогови и производи од рогови (со исклучок на брашно од рогови);
/ horns and horn products (excluding horn meal);
- (c) копита и производи од копита (со исклучок на брашно од копита);
/ hooves and hoof products (excluding hoof meal);

Се наменети за увоз во РМ и изјавувам дека овие производи нема во ни една фаза да бидат пренаменети за употреба како храна, материјал за храна за животни, органски ѓубрива или потхранувачи на почва и директно ќе му бидат испорачани за понатамошна преработка или обработка на:
/ Are intended to be imported by me into the RM, and I declare that these products will not be diverted at any stage for any use in food, feed material, organic fertilisers or soil improvers and will be conveyed directly for the purpose of further processing or treatment to:

Име/Name: Адреса/ Address:

Освен тоа, изјавувам дека производот не содржи и не е добиен од специфичен ризичен материјал посочен во Анекс V кон Регулативата (ЕЗ) бр. 999/2001 односно еквивалентните прописи од областа на ветеринарното здравство во Република Македонија или механички одвоено месо добиено од коски на говеда, овци или кози.
/ Furthermore, I declare that the product does not contain and is not derived from specified risk material as defined in Annex V to Regulation (EC) No 999/2001 or equivalent veterinary legislation in Republic of Macedonia or mechanically separated meat obtained from bones of bovine, ovine or caprine animals.

Увозникот:
/The importer:

Име/Name: Адреса/ Address:

Во/ Done at: Место/Place На/ on: Датум/ (date)

Потпис/ Signature

Референтниот број е наведен во Ветеринарниот Влезен Документ (ВВД) од Анекс III кон Регулативата (ЕЗ) бр. 136/2004 на Комисијата односно еквивалентните прописи од областа на ветеринарното здравство во Република Македонија:
/ Reference number as indicated on the Common Veterinary Entry Document (CVED) provided for in Annex III to Commission Regulation (EC) No 136/2004 or equivalent veterinary legislation in Republic of Macedonia:
Службен печат на ветеринарното инспекциско место на влез во РМ (2)
/ Official stamp of the border inspection post of entry into the RM (2)

Потпис/ Signature
(Потпис на официјалниот ветеринар на ветеринарното инспекциско место на граничен премин) (2)
(Signature of the official veterinarian of the border inspection post) (2)

Име/Name:
(Име со големи букви)
/ (Name in capital letters)

(1) Да се избрише соодветно/ Delete as appropriate.

(2) Потписот и печатот мора да се со поинаква боја од бојата на отпечатениот текст/ The signature and the stamp must be in a different colour to that of the printing.